

ЗАКОН ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.20 од 02.04.1993 година)

Член 1

Претседателот на Република Македонија дава помилување на поименично определени лица за кривични дела предвидени со закони на Република Македонија, согласно со одредбите на Кривичниот закон и одредбите на овој закон.

Член 2

Постапката за помилување се поведува по молба на осуденото лице или по службена должност.

Во корист на осуденото лице молба за помилување може да поднесат брачниот другар, роднина по крв во права линија, брат, сестра, посвоител, посвоенник, хранител или старател.

Постапката за помилување по службена должност ја поведува министерот за правосудство и управа.

Член 3

Постапка за помилување за ослободување од кривично гонење се поведува само по службена должност и може да се поведе во секој стадиум на кривичната постапка.

Постапката од ставот 1 на овој член ја поведува министерот за правосудство и управа.

Член 4

Постапката за помилување е итна.

Член 5

Молбата за помилување се поднесува до претседателот на Републиката, преку судот што ја изрекол пресудата во прв степен.

Кога молбата за помилување е поднесена до друг орган или институција, тие се должни без одлагање да му ја достават на надлежниот суд.

Молбата за помилување лицето кое се наоѓа на издржување на казна, ја упатува преку управата на казнено-поправната установа, која веднаш по приемот заедно со извештај за поведението на осуденото лице и други податоци од значење за решавање, ја доставува до надлежниот суд.

Кога молбата за помилување за лице што ја издржува казната е упатена непосредно до судот, истиот, извештајот и податоците од ставот 3 на овој член веднаш по приемот на

молбата ќе ги побара од казнено-поправната установа во која лицето ја издржува казната.

Член 6

Молбата за помилување може да се поднесе по правосилноста на пресудата.

Молбата за помилување може повторно да се поднесе по истекот на три месеци од денот на донесената одлука по претходната молба, кога е изречена казна затвор или малолетнички затвор во траење до една година по истекот на шест месеци, кога изречената казна е над една до три години, а кога е изречена повисока казна од три години, по истекот на една година.

Член 7

Судот со решение ја отфрла молбата за помилување поднесена од неовластено лице, односно кога помилувањето е недозволно или кога повторно е поднесена молба за помилување пред истекот на определниот рок.

Против решението од ставот 1 на овој член дозволена е жалба до повисокиот суд во рок од осум дена од доставувањето на решението. Повисокиот суд по жалбата одлучува согласно со одредбите на Законот за кривичната постапка, пропишани за жалба против решение.

Член 8

Во постапката за помилување судот и другите надлежни органи можат да собираат податоци и известувања потребни за решавање по молбата и од други органи и институции.

Судот пред да ја достави молбата за помилување до Министерството за правосудство и управа ги проверува фактите и околностите важни за решавање, на кои се повикува подносителот во молбата и извештајот за тоа го приложува кон молбата.

Член 9

Министерот за правосудство и управа веднаш по приемот ја разгледува молбата и другите списи и заедно со свој предлог ја доставува до претседателот Републиката.

Член 10

Судот, односно Министерството за правосудство и управа ја запира постапката за помилување, ако осуденото лице ја издржало казната, или ако престанала правната последица на осудата или мерката на безбедност.

Член 11

Претседателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без спроведување на постапка за помилување пропишана со овој закон кога е тоа од интерес за Републиката, или кога посебни околности што се однесуваат на личноста и на кривичното дело укажуваат дека е тоа оправдано.

Член 12

Кога со помилувања изречената казна се заменува со условна осуда, соодветно ќе се применуваат одредбите на Кривичниот закон за изрекување на условна осуда, нејзиното дејство и отповикување, со тоа што времето на проверување не може да трае повеќе од три години и што кон условната осуда не се одредува заштитен надзор, ниту на условно осудениот му се наложува исполнување на посебни обврски.

Член 13

Кога со помилувањето се определува бришење на осудата, бришењето не е ограничено со видот на кривичното дело, ниту со висината на изречената казна.

Член 14

Министерот за правосудство и управа донесува Упатство за постапување на судовите и казнено-поправните установи по предметите за помилување, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77).

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.